



## НЕА КАЛИКРАТИЈА Вила „Evi II“

Првото туристичко место кое ќе Ве сретне на патот кон Касандра е **Неа Каликратија**, оддалечено само 40 километри од Солун. Градот кој живее цела година изобилува со ресторани, таверни, амбуланта, аптеки, маркети, слаткарници, продавници (Lidl, Masutis, Marinopoulos)...Во центарот се наоѓа голем парк со забавни игри за децата и уредена песочна плажа во должина од 800 метри. На само 5 километри од градот се наоѓа познатата плажа „Sahara“, надградена со Сино знаме за чистота која нуди одлична забава за младите.

Вилата „Evi II“ е лоцирана во самиот центар во Неа Каликратија, на само 120 метри метри од морето. Вилата е поставена на самата улица која води директно кон плажата меѓу изобилство продавници, маркети и пекари, гиро и ресторани. Располага со пространи студија кои се наоѓаат на прв и на втор спрат. Сите сместувачки капацитети имаат сопствено купатило и се опремени со кујни (електрични шпорети со рерни или електрично решо, фрижидери и основни садови за готвење и јадење), телевизор и клима уред чие користење е вклучено во цената. Апартаментите имаат постелнина и крпи кои се менуваат еднаш во текот на десет дена. Затоплувањето на водата во најголем дел од сместувачките капацитети е со сопствен бојлер, а вилата е покриена со безжичен интернет. Агенцијата како организатор на патувањето не може да влијае на капацитетот и периодите со топла вода во вилата, ниту да биде одговорна за квалитетот на интернет конекцијата.

Термин:	Ноќевања:	1/3 студио
22.05-01.06.2021	10	220 € (13.640 ден.)
01.06-11.06.2021	10	260 € (16.120 ден.)
11.06-21.06.2021	10	320 € (19.840 ден.)
21.06-01.07.2021	10	400 € (24.800 ден.)
01.07-11.07.2021	10	480 € (29.760 ден.)
11.07-21.07.2021	10	550 € (34.100 ден.)
21.07-31.07.2021	10	550 € (34.100 ден.)
31.07-10.08.2021	10	550 € (34.100 ден.)
10.08-20.08.2021	10	550 € (34.100 ден.)
20.08-30.08.2021	10	480 € (29.760 ден.)
30.08-09.09.2021	10	380 € (23.560 ден.)
09.09-19.09.2021	10	300 € (18.600 ден.)
19.09-29.09.2021	10	250 € (15.500 ден.)

- Цените во табелата се однесуваат за наем на цело студио или апартамент за 10 ноќевања без вклучен превоз
- Во студијата и апартаментите е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет, односно број на кревети
- Сместувањето е првиот ден после 14.00 часот по локално време, а собите ги напуштате последниот ден во 09.00 часот по локално време
- Доплата за туристичка такса во Грција-0,50 евра по соба од ден (се плаќа во агенцијата)

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Фериял Кашиков и СКТМ